

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

За период јануари - март 2022 година

АЛКАЛОИД АД Скопје, во периодот јануари-март 2022 година оствари позитивни финансиски резултати, искажани во неревидираните единечен и консолидиран биланс на успех.

### Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2022 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје.

### Вкупни приходи

Остварените единечни вкупни приходи во периодот јануари-март 2022 година изнесуваат 2.744.820 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат пораст од 8%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 98%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2021 година бележат пораст од 12%.

Остварените консолидирани вкупни приходи во периодот јануари-март 2022 година изнесуваат 3.695.704 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат пораст од 10%. Во структурата на вкупните приходи, најголемо учество, 98%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2021 година бележат пораст од 11%.

### Вкупни расходи

Остварените единечни вкупни расходи во периодот јануари-март 2022 година изнесуваат 2.418.854 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат пораст од 8%.

Остварените консолидирани вкупни расходи во периодот јануари-март 2022 година изнесуваат 3.276.374 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2021 година бележат пораст од 10%.

### Дивиденда

На 4 април 2022 година, на Годишното собрание на акционерите, е одобрена пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 2021 година, во износ од 629.795 илјади денари, односно 396 денари нето за една акција што во однос на исплатената дивиденда по акција за 2020 година од 360,00 денари нето е поголема за 10%.

### Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-март 2022 година изнесуваат 218.577 илјади денари, што е за 22% повеќе во споредба со истиот период во 2021 година.

### Обврски по основа на кредити

Вкупните консолидирани обврски по основа на кредити на 31.03.2022 година изнесуваат 1.216.548 илјади

## Вработени

Во периодот јануари-март 2022 година во АЛКАЛОИД АД Скопје се реализирани 99 нови вработувања во Р.С.Македонија. Со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, во март 2022 година е одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор за вработените во компанијата во висина од нето износ од 30.000 денари. Групаацијата АЛКАЛОИД брои 2.619 вработени, од кои 2.015 се во базата во Скопје, а 604 се вработени во подружниците во странство.

## Поважни позиции од билансот на успех

Остварените единечни и консолидирани резултати од работењето за периодот јануари-март 2022 година, структурата и споредбите со остварувањата во претходната година се прикажани во следните табели:

### Единечни продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	809.311	30	801.375	33	101
Странски пазар	1.887.002	70	1.604.760	67	118
<b>Вкупно:</b>	<b>2.696.313</b>	<b>100</b>	<b>2.406.135</b>	<b>100</b>	<b>112</b>

### Консолидирани продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд 22/21
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	<b>1.180.139</b>	<b>33</b>	<b>1.084.379</b>	<b>33</b>	<b>109</b>
Југоисточна Европа	1.216.149	34	1.119.797	34	109
Русија и други земји во ЗНД	352.522	9	330.075	10	107
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	825.420	23	710.953	22	116
Други земји	49.396	1	28.022	1	176
<b>Вкупно странски пазари</b>	<b>2.443.487</b>	<b>67</b>	<b>2.188.847</b>	<b>67</b>	<b>112</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>3.623.626</b>	<b>100</b>	<b>3.273.226</b>	<b>100</b>	<b>111</b>

Од вкупните консолидирани продажби, 67% се остварени на странските пазари. Најголем пораст кај извозните пазари бележат продажбите остварени во Германија (раст од 146 %), Полска (раст од 114 %), Романија (раст од 102 %), Бугарија (раст од 69 %), САД (раст од 51 %), Албанија (раст од 24 %), Црна Гора (раст од 15 %), Косово (раст од 11 %), БиХ (раст од 8 %), Србија (раст од 7 %) итн.

**Поважни позиции од билансот на успех (продолжение)**

Групи на производи	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд
	Износ	%	Износ	%	22/21
Антибиотици	859.821	24	624.529	19	138
ОТЦ препарати	713.731	20	689.726	21	103
Кардиолошки препарати	533.627	15	474.643	15	112
Невролошки препарати	444.907	12	461.062	14	96
Други линии	267.966	7	306.408	9	87
<b>Вкупно производи - Алкалоид</b>	<b>2.820.052</b>	<b>78</b>	<b>2.556.368</b>	<b>78</b>	<b>110</b>
Трговска стока	390.814	11	325.001	10	120
Услуги и останати приходи	14.791	0	13.737	0	108
<b>Вкупно Фармација</b>	<b>3.225.657</b>	<b>89</b>	<b>2.895.106</b>	<b>88</b>	<b>111</b>
<b>Вкупно Хемија</b>	<b>95.514</b>	<b>3</b>	<b>90.372</b>	<b>3</b>	<b>106</b>
<b>Вкупно Козметика</b>	<b>218.704</b>	<b>6</b>	<b>219.177</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
<b>Вкупно Билкарство</b>	<b>83.751</b>	<b>2</b>	<b>68.571</b>	<b>2</b>	<b>122</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>3.623.626</b>	<b>100</b>	<b>3.273.226</b>	<b>100</b>	<b>111</b>

**Добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА)**

	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	22/21
Единечна ЕБИТДА	534.547	20	514.699	21	104
Консолидирана ЕБИТДА	637.918	18	606.551	19	105

**Нето добивка**

	(Во 000 Ден)				
	2022		2021		Инд
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	22/21
Единечна Нето-добивка	298.147	11	283.499	12	105
Консолидирана Нето-добивка	361.453	10	346.686	11	104

Остварената единечна нето-добивка во 2022 година изнесува 298.147 илјади денари и во споредба со остварената во 2021 година бележи зголемување за 5%.

Остварената консолидирана нето-добивка во 2022 година изнесува 361.453 илјади денари и во споредба со остварената во 2021 година бележи зголемување за 4%.

## Бизнис-план за 2022 година

Бизнис-планот за 2022 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на Седницата одржана на 29.12.2021 година, предвидува инвестирање на околу 14% од консолидираните приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства, раст од 8% на консолидираните продажби во однос на 2021 година, како и раст од 7% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2021 година.

Бизнис-планот за 2022 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2022 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

## Очекувања за претстојниот период

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати ризици, генерирани од пандемијата на КОВИД-19. Презедовме голем број мерки во досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото.

Во согласност со очекувањата, уште во текот на минатата година здравствената криза се претвори и во економска, а со тоа се појавија и нови предизвици во работењето. Она што како тренд започна во 2021 година, а ќе доминира и во 2022 година е забележителниот раст на цените на голем дел од влезните сировини и материјали, енергенсите, како и порастот на цените на транспортот на глобално ниво, а особено и значителните пролонгирања на роковите за испорака. Сето ова веќе започна да влијае и на стапката на инфлацијата што веројатно како тренд ќе биде уште понагласен во периодот што следи. Земајќи го предвид конфликтот помеѓу Русија и Украина, започнувајќи од 24 февруари 2022 година, АЛКАЛОИД АД Скопје превзема неопходни мерки за заштита на инвеститорите, купувачите и вработените обезбедувајќи им сигурни услови.

Како најголем предизвик и прв приоритет за периодот што доаѓа и понатаму останува грижата за здравјето на вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност, на финансиската стабилност и остварување на планските цели.